

# ПОНУДА ЗА ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА

---

[Smetkovoditeli.com.mk](http://Smetkovoditeli.com.mk)

ГГЦ Консалтинг  
Глобал Гроуп Консалтинг

Ул. Жил Верн бр. 8/5  
1000 Скопје

Тел: +389 2 5126 533  
[pretplata@smetkovoditeli.com.mk](mailto:pretplata@smetkovoditeli.com.mk)

## Што добивате со годишната претплата на Smetkovoditeli.com.mk ?



### 12 месечни Информатори

12 месечни Информатори (сметководство, даноци и право) во кои ќе се обработуваат актуелности како и теми од интерес за секојдневното работење на сметководителите и овластените сметководители.

### Прирачник за годишна сметка и даночен биланс

Е-прирачник за изработка на годишна сметка и даночен биланс со примери и со додатоци ексел калкулатори и теркови за изработка на финансиски анализи.



### Мобилна апликација

Мобилна апликација **Сметководители** со која ќе имате можност за пристап до нашите бази од вашиот смартфон на уникатен и современ начин. Со мобилната апликација покрај пристапот до нашите бази ќе добивате и известувања за новини и законски измени како и известувања и роковник за почитување на рокови од даночен календар и други битни рокови за сметководителите.

### База на информации

Базата на информации содржи информации од интерес на сметководителите и овластените сметководители како база на сметководствени книжења, податоци за плата, дневници, цени на гориво, уплатни сметки за јавни приходи, прашања и одговори, шифри за плаќање, амортизациони стапки и слично).



### Е-калкулатори

Е-калкулатори за пресметка на плати и придонеси, даноци на личен доход, камата, мдб и сл. Во тек е надградба на базата со калкулатори и теркови за пресметка на неколку финансиски параметри како ликвидност, профитабилност, финансиска стабилност, деловна активност.

### База на прописи

База на пречистени прописи (основни закони, измени и дополнувања и пречистени текстови) како и подзаконски акти, колективни договори. Во базата се опфатени неколку категории од интерес на сметководителите и овластените сметководители.



### База на теркови и обрасци

Обрасци и теркови за изготвување на документи од сите области на работа како човечки ресурси, трговски друштва, договори, даноци и друго. Терковите може да се симнуваат во текст форма. Постои и можност на ваше барање да изготвиме терк кој не е во база.



### Усни и писмени совети

Нашiot тим, составен од овластени ревизори, овластени сметководители, даночни советници и правници, професионално ќе одговори на вашите дилеми и прашања поставени на телефон и/или на маил.



### Профил на друштво за сметководство во НАЈДИ СМЕТКОВОДИТЕЛ

Со прифаќање на нашата претплата, добивате бесплатен профил на вашето друштво за сметководство на најкористената алатка за пребарување на сметководители **НАЈДИ СМЕТКОВОДИТЕЛ**. Благодарение на нашите реклами на социјални мрежи и на Google добивате индиректна реклама на вашиот бизнис + најдобра позиционираност на Google.



За прифаќање на претплатата потребно е да извршите едно од наведените:

- Платете ја вредноста на претплатата со цел на дознака: годишна претплата *или*
- Пополнете ја Претплатницата во прилог и вратете ја скенирана на наш маил *или*
- Испратете повратен е-маил дека ја прифаќате нашата понуда

## ПРЕТПЛАТНИЦА ЗА ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА

\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ со седиште на  
Назив на друштво/ Име презиме \_\_\_\_\_ Град/ општина \_\_\_\_\_  
ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ЕДБ: \_\_\_\_\_, лице за контакт \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, тел: \_\_\_\_\_

ИЗЈАВУВАМЕ дека се претплатуваме за ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА на **Smetkovoditeli.com.mk** и ГГЦ Консалтинг.

### Годишна претплата - комплет услуги

- усни и писмени консултации од областа на сметководство, даноци и право,
- 12 месечни е-информатори
- електронски информативни написи за новини и актуелности,
- Профил на вашето друштво за сметководство во НАЈДИ СМЕТКОВОДИТЕЛ
- Прирачник за годишна сметка и даночен биланс,
- кориснички пристап до сите е-бази,
- маил во маилинг листа за информации
- Пристап до мобилна апликација "Сметководители"

ЦЕНА: 6.500 денари/ годишно

**НАПОМЕНА:** На претплатниците кои ја прифатиле оваа Понуда на еден од начините наведени погоре, истата ќе им се продолжи и за наредната година, освен во случај на писмено откажување (на е-маил или пошта) најдоцна до 31 декември во годината за наредната година.

Овластено лице:

М.П

ГГЦ Консалтинг Доел Скопје

ул. Жил Верн бр.8/1-5, 1000 Скопје

ЕДБ: МК 4058020537291, тел: 02/5126 -533

Жиро сметка: 200003801633886 - Стопанска Банка АД Скопје

[www.smetkovoditeli.com.mk](http://www.smetkovoditeli.com.mk), [pretplata@smetkovoditeli.com.mk](mailto:pretplata@smetkovoditeli.com.mk)



Smetkovoditeli.com.mk